



**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**  
**REPUBLIKA E MAQEDONISË SË VERIUT**  
**KËSHILLI I PROKURORËVE PUBLIK I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT**

**бр. 02-134/2**

**Скопје, 01.09.2021 година**

Записник од триесет и прва седница на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија одржана на 01.09.2021 година.

Присутни:

- г. Ацо Колевски Претседател на Советот
- г. Арбер Исаку заменик претседател
- г. Фаик Арслани член
- г-ѓа Јасна Жежова член
- г. Љупчо Ивановски член
- г. Антонио Јолевски член
- г. Иџет Мемети член
- г-ѓа Фиданка Рајевска член
- г. Ангел Солев член
- г. Коле Штерјев член

Претседателот на Советот на јавните обвинители на Република Северна Македонија, г-дин Ацо Колевски констатираше дека на седницата се присутни мнозинството членови на Советот, со што се исполнети условите за одржување на триесет и првата седница на Советот.

Претседателот на Советот го предложи следениот дневен ред:

**Дневен ред**

- 1 Донесување на одлука за престанок на функција јавен обвинител по сопствено барање за јавниот обвинител во ОЈО Тетово г-ѓа Дајана Дембоска.
- 2 Разно

Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски ја отвори триесет и првата седница на Советот и воедно го предложи дневниот ред за седницата. Од страна на членовите на Советот дневниот ред едногласно беше усвоен.

Под точка еден од дневниот ред, Претседателот на Советот г-дин Ацо Колевски ги известил членовите на Советот за содржината на Барањето доставено до Советот од страна на јавниот обвинител во ОЈО Тетово, г-ѓа Дајана Дембоска која од Советот бара да донесе решение за разрешување од функцијата јавен обвинител поради влошена здравствена состојба за што во прилог има доставено и медицински извештај и решение на Комисијата од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Воедно бара работниот однос да и престане заклучно со 04.09.2021 година.

**Заклучок: Членовите на Советот на јавните обвинители на РСМ едногласно донесоа одлука и решение за престанок на функцијата јавен обвинител во ОЈО Тетово за јавниот обвинител Дајана Дембоска, по сопствено барање.**

Откако никој не зема збор под точката разно Претседателот на Советот ја заклучи 31(триесет и првата) седница на Советот.

Записникот го водел  
Аспарух Мисајловски  
Генерален Секретар

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА  
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
ПРЕТСЕДАТЕЛ  
Ацо Колевски**